

MAZDA KAZAMAİ



Пред Саемот за автомобили во Москва "Mazda" објави фотографии од концептот за crossover возилото наречено Kazamaі, еден од последните плодови на новиот дизајнерски правец во "Mazda" наречен "Nagare". Деталите за машината не се објавени, иако во соопштението од "Mazda" се наведува дека Kazamaі ќе добие "целосно нова трансмисија". Производството на финалната верзија сè уште нема добиено зелено светло, па засега Kazamaі може да се прифати како основа за дизајн на нови модели на јапонскиот производител. Концептот прв пат премиерно ќе биде прикажан на московскиот саем, закажан за 26 август.



BMW ROADSTER Z4

Во моментот "BMW" ја развива новата генерација на роудстерот Z4, кој ќе се обиде да земе поголем дел од колачот на Porsche Boxter и Mercedes SLK. Дизајнот ќе се темели на концептниот модел CS. Новиот Z4 ќе користи скратена платформа на BMW 3, што значи дека ќе го користи и моторот од M3, познатиот V8 со зафатнина од 4 литри и околу 450 кс, а поради сè поскапото гориво во понуда ќе влезе и турбо бензинец со четири цилиндари. Се спомнува и вградување на дизел мотор.



ФЛЕШ ВЕСТИ

"RENAULT" И "NISSAN" СО ЕЛЕКТРИЧЕН АВТОМОБИЛ ОД 2011

Португалската Влада и "Renault-Nissan" алијансата постигнаа договор за продажба на електрични возила во Португалија, која се обврза до 2011 година да обезбеди соодветна инфраструктура. Алијансата планира да склучи ист договор и со многу други земји во Европа, со цел да се прошират станиците за полнење на електричните возила, кои се вистинска реткост во Европа. Сè уште не е јасно каде ќе се произведуваат електричните возила на "Renault" и "Nissan". Најверојатно електричниот автомобил ќе се темели на платформата на некој помал модел на "Renault" или "Nissan", а треба да има домет од околу 500 км со едно полнење, кое ќе трае околу еден час.

ALFA MITO GTA СЕ ОЧЕКУВА ВО 2009

Шефот на "Alfa", Лука де Мео, потврди дека врвот на понудата на MiTo ќе биде моделот GTA, кој ќе биде придвижувач од комплетно нов мотор и ќе биде најмоќниот и најбрзиот автомобил во класата. Тоа што е предмет на интерес кај секој љубител на автомобили кога ќе се спомне "Alfa" е нејзинот "срце", поточно моторот. Во MiTo GTA ќе работи нов турбо бензинец со зафатнина од 1.750 cc, кој ќе има директно вбригување и ќе испорачува 230 коњски сили на предната оска.

SKY 102,5
radio